

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

ПРВА ДЕКАДА: 3-14 јуни 2019 година

ВТОРА ДЕКАДА: 17-28 јуни 2019 година

П Р В А Д Е К А Д А	3-Jun	Амф.2	Амф.3	Амф.4	Амф.5	Амф.6	Амф.7	Амф.8	Амф.9	Темпус доле	Пред.4	Кабинет
	10:00	Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии, Корпоративни финансии, Меѓународни економски односи (и останати предмети кои се полагаат кај проф. д-р В. Кандлиќан, прод. д-р А. Стојков или доц. д-р К.Шапкава Коцевска	Македонски јазик и новинарска стилистика (Новинарство) Македонски јазик и стилистика (Односи со јавност)	1. Граѓанско процесно право (дипломски студии) 2. Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Сечајна постапка, Нотарско право, ГПП на ЕУ (мастер студии)				2. Уставно право, Конституционализам,(Мк и Анг група) и Човекови права во РМ				трговско право, меѓународно трговско право, корпоративна инсолвентност, стечај и стечајна постапка и меѓународно трговско право од 9 часот до 11 часот писмено полагање
11:00			Римско право, доц.д-р Есин Крапли Бајрам								трговско право од 11 часот усно полагање	
12:00	Јавно мислење, политички маркетинг, современа европска историја и идеја за европа, методологијана политички науки							Англиски ј. (д-р А. Наумоска)				
4-Jun												
10:00												
5-Jun							Применета политика, ИКТ и односи со јавност и сите изборни предмети кај доц. д-р Христина Рунчева Тасев					
9:00												Уставно право, предмети од мастер студии и сите изборни и опциони предмети кај проф. д-р Марика Ристовска(УСНО ПОЛАГАЊЕ)
10:00	Трговско право од 10 часот усно полагање	Административно право; Јавна администрација.							Семејно и наследно право кај доц. д-р. Елена Игновска			

11:00	Историја на правото, Современа европска и македонска историја, Мирвно и воено новинарство - Проф. д-р Биљана Поповска и Проф. Д-р Иванка Василевска										
13:00				Вовед во наука за политика на македонски и англиски јазик кај Проф. д-р Ирена Рајчиновска Пандева				Меѓународни политички односи			
14:00	Проф. д-р Каролина Ристова -Астеруд : Вовед во правото (правни студии, односи со јавност, политички студии/англиски јазик) и Вовед во наука за политика (политички студии/ македонски јазик)	трговско право, меѓународно трговско право, корпоративна insolventсnot, стечај и стечајна постапка и меѓународно трговско право од 14 часот писмено полагање									Гелев сите
16:00	Проф. д-р Каролина Ристова -Астеруд : Философија на правото										
6-Jun											
10:00	Институти на јавното и приватното право										Современи наследно правни системи, Социологија на семејството, Новите репродуктивни технологии и правото, Европско семејно право, Институти на семејно право кај Проф. Д-р Елена Игновска
11:00	Општ дел на граѓанското право	Финансово право, Мастер ФИНАНСОВО ПРАВО (Буџетско право, Даночно право, Монетарно право, Меѓународно даночно право, Право на локално финансирање и Царинско право) - 11-12:30 часот			Казнено право, 11 часот, амф. 7 Сите предмети од мастер по казнено право кај Проф. д-р Тупанчевски и кај Проф. д-р Александра Деаноска						
12:00			Историја на правото, Мелина Гризо, амф. 4, во12 часот								
13:00											
14:00											
7-Jun											
8:00										Завршен испит по Современи политички теории и Етнички конфликти и меѓународни односи кај доц. д-р Ана Станишкоска - Чупевска	
10:00										Сите изборни и опциони предмети кај доц. д-р Ана Станишкоска-Чупевска	

12:00	Писмено полагање (12:00-14:00 часот) 1.											
13:00	Политички систем 2. Современи политички системи 3. Политички партии и интересовни групи 4. Локална самоуправа											
10-Jun												
10:00	Казнено процесно право кај сите наставници		Прв циклус: Облигационо право, Втор циклус: Договорно право, право на интелектуална сопственост, оштетно право, потрошувачко право, договори на автономна трговска практика, конкурентско право, Competition & Antitrust, кај Ј.Дабовиќ, Н.Гавриловиќ, Н.Здравена			Криминологија, Пенологија, Социјална психологија, Виктимологија (проф. Александра Груевска Дракулевски) Казнено материјално право-применета програма (проф. Никола Тупанчески и проф. Александра Груевска Дракулевски)						
11:00	Испитите од Мастер студиите по казнено право кај: проф. д-р Гордана Лажетик, проф. д-р Гордан Калаџиџиев, проф. д-р Бобан Мисоски и проф. д-р Дивна Илиќ Димоски.		Римско право, доц.д-р Есин Кранли Бајрам			Римско право и ПИТ кај Проф. д-р Гоце Наумовски						
12:00				Теорија на односите со јавноста, комуникаологија (12 ч., амф. 5)								
14:00				Мастер- односи со медиумите (практикум), односи со медиумите (14 ч., амф. 5)								
11-Jun												
10:00	Меѓународно приватно право - квалификационен колоквиум	Стварно право										
11:00												
12:00	Стварно право 2	англиски јаз.		Односи со медиумите, медиуми и правата на децата, интервју, радионинарство, односи со јавноста во услови на криза (12 ч., амф. 5)								
13:00	Земјишно - книжно право	Правни и ОЈ		Мастер- теории и концепции на односите со јавноста, медиуми и правата на децата, култура на говорот, интервју (12 ч., амф. 5)								
14:00	Земјоделско право											
12-Jun												

12:00	Јавно мислење, политички маркетинг, современа европска историја и идеја за европа, методологија на политички науки																		
13:00																			
14:00		Меѓународно јавно право - завршен испит (14-16 часот)																	
18-Jun																			
9:00			Трговско право, трговско право применета програма, меѓународно трговско право, стечај и стечајна постапка, корпоративна insolventност од 9 часот писмено полагање																
10:00		Основни институти на јавното и приватното право																	
11:00	1. Граѓанско процесно право (дипломски студии) 2. Парнично право, Вошарнично и извршно право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, Нотарско право, ГПП на ЕУ (мастер студии).	Општ дел на граѓанското право	Трговско право од 11 часот усно полагање																
12:00																			
13:00																			
14:00	Проф. д-р Каролина Ристова -Астеруд : Вовед во правото (правни студии, односи со јавност, политички студии/англиски јазик) и Вовед во наука за политика (политички студии/ македонски јазик)																		
16:00	Проф. д-р Каролина Ристова -Астеруд : Философија на правото																		
19-Jun																			
9:00																			
																			Уставно право, предмети од мастер студии и сите изборни и опциони предмети кај проф. д-р Марика Ристовска(УСНО ПОЛАГАЊЕ)

10:00	Казнено процесно право кај сите наставници				Криминологија, Пенологија, Социјална патологија, Виктимологија (проф. Александра Груевска Дракулески) Казнено материјално право-применета програма (проф. Никола Тупанчески и проф. Александра Груевска Дракулески)			Сите изборни и опциони предмети кај доц. д-р Ана Станишкоска-Чупевска	
11:00	Испитите од Мастер студиите по казнено право кај: проф. д-р Гордана Лажетик, проф. д-р Гордан Калајидиев, проф. д-р Бобан Мисоски и проф. д-р Дивна Илиќ Димоски.	Финансово право, Мастер ФИНАНСОВО ПРАВО (Буџетско право, Даночно право, Монетарно право, Меѓународно даночно право, Право на локално финансирање и Царинско право) - 11-12:30 часот							
12:00			Историја на правото, Мелина Гризо, амф. 4 во 12 часот						
16:00	Завршни испити по Вовед во правото (правни студии, политички студии, студии по новинарство) и Философија на правото кај доц. д-р Александар Љ. Спасов								
20-Jun									
10:00		Стварно право 2				Англиски ј. (д-р А. Наумоска)			
11:00		Земјишно-книжно право			Казнено право, 11 часот, амф. 7 Сите предмети од мастер по казнено право кај Проф. д-р Тупанчески и кај Проф. д-р Александра Деаноска				
12:00		Земјоделско право				Применета политика, ИКТ и односи со јавност и сите изборни предмети кај доц. д-р Христина Рунчева Тасев			
13:00		Стварно право							
14:00									
15:00									
21-Jun									
12:00	Писмено полагање (12:00 - 14:00) 1. Политички систем 2. Современи политички системи 3. Политички партии и интересовни групи 4. Локална самоуправа								
13:00									
24-Jun									
9:00								Применета економика - правни студии, кај проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана Петревска	

